



Канцелариска програма



Содржина

Канцелариски ногарки за работни бироа	6 - 91 стр.
Метална рамка Corner	92 стр.
Маса на склопување Party Table	93 стр.
Организација за работни бироа	94 - 101 стр.
Утичници за работни бироа	102 - 133 стр.
Безжични полначи за мобилни телефони	134 - 135 стр.
Розетни за кабли за работни бироа	136 - 137 стр.
Организација на кабли за работни бироа	138 - 139 стр.
Кујнски ногарки и држачи за цокла	140 - 142 стр.
Нивелатори за мебел	143 - 147 стр.
Ногарки за мебел	148 - 159 стр.
Тркала за мебел	160 - 175 стр.

Легенда

Пример на спецификации во табела

Идент на артиклот	Количина на пакување во кутија	Количина на пакување во пакет	
Шифра	Φ		
100000	10 mm	100	1000

>Артикли со ознака (Шифра *) во табела се со азиско потекло.

Универзални ознаки за димензија

Φ - Ознака за дијаметар.
L - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.

W - Ознака за ширина.
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење.

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се однесува при купување на голема количина.

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа брошура.

Канцелариска програма



220-240V напојување AC



5V напојување DC



USB порта



Ethernet - тип на приклучок.



4mm Plug - тип на приклучок.



Schuko - тип на приклучок.



Мах. Моќност



Мах. Јачина на струја



USB порта - со мах. јачина на струја 2,1A.



Заштитно заземјување - 2-ра класа заземјување.



Должина на кабел со приклучок.



French - тип на приклучок.



USB порта - со излезен напон од 5V/2A.



Безжичен полнач - Мах. 1A јачина на струја.



IP 20 заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.



Φ60mm - отвор во плочест материјал.



Мах. Носивост



НОГАРКИ - VOGA DESIGN

3 модерни системи

со стандардизирана антрацит боја (RAL 7016)

По нарачка ногарките се достапни во:

- стандардизирана бела боја (RAL 9016).
- стандардизирана црна боја (RAL 9005).
- стандардизирана сива боја (RAL 9006).


Погодни за :

Работни бироа

Конференциски маси

Трпезариски маси

1. AIR system



Модели на AIR system



AA



ATRA



ASLIM




AQ



AU

2. BIG system



големи, цврсти, елегантни со невидливи спојувања

Модели на BIG system



B-A

B-P


B-U

B-X

B-TRA



3. HIDE system



невидливи спојувања

Модели на HIDE system



HA

HIFE

HQ

HU

HX



AIR system

Канцелариска ногарка за работно биро AA - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800984	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	антрацит



димензија на профил 60 x 20mm

Канцелариска ногарка за работно биро ATRA - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800985	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	антрацит



димензија на профил 60 x 20mm

Канцелариска ногарка за работно биро ASLIM - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800986	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	антрацит



димензија на профил 60 x 20mm

Канцелариска ногарка за работно биро AQ - Voga



Шифра	H	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800987	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	антрацит



димензија на профил 60 x 20mm

Канцелариска ногарка за работно биро AU - Voga



Шифра	H	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800988	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	антрацит



димензија на профил 60 x 20mm



BIG system

Канцелариска ногарка за работно биро В-А - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800989	715mm	min. 800mm	min. 18mm	max. 400kg	антрацит



димензија на профил 100 x 100mm

Канцелариска ногарка за работно биро В-Р - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800990	715mm	min. 800mm	min. 18mm	max. 400kg	антрацит



димензија на профил 100 x 100mm

Канцелариска ногарка за работно биро В-TRA - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800991	715mm	min. 800mm	min. 18mm	max. 400kg	антрацит



димензија на профил 100 x 100mm

Канцелариска ногарка за работно биро В-У - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800992	715mm	min. 800mm	min. 18mm	max. 400kg	антрацит




димензија на профил 100 x 100mm

Канцелариска ногарка за работно биро В-Х - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800993	715mm	min. 800mm	min. 18mm	max. 400kg	антрацит



димензија на профил 100 x 100mm



HIDE system

Канцелариска ногарка за работно биро HA - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800994	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	црна



димензија на профил 60 x 15mm

Канцелариска ногарка за работно биро HIFE - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800995	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	црна




димензија на профил 70 x 30mm

Канцелариска ногарка за работно биро HQ - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800996	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	црна



димензија на профил 60 x 15mm

Канцелариска ногарка за работно биро HU - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800997	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	црна




димензија на профил 60 x 15mm

Канцелариска ногарка за работно биро HX - Voga



Шифра	Н	Ширина на плочест материјал	Дебелина на плочест материјал	Носивост	Боја
800998	715mm	min. 800mm	min. 12mm	max. 150kg	црна




димензија на профил 60 x 15mm



Поврзувачка греда за работно биро - Voga



поврзувачка греда


Ногарки по Ваш избор
(AIR system; BIG system; HIDE system)

Шифра	Опис	Должина за плочест материјал	Боја
801013	ногарки од AIR system	1200mm	антрацит (RAL 7016)
801014		1400mm	
801015		1600mm	
801016		1800mm	
801017		2000mm	
801018	ногарки од BIG system	1200mm	
801019		1400mm	
801020		1600mm	
801021		1800mm	
801022		2000mm	
801023	ногарки од HIDE system	1200mm	
801024		1400mm	
801025		1600mm	
801026		1800mm	
801027		2000mm	




Додатоци за AIR, BIG и HIDE system

Држач - конектор за аголно работно биро 90° - Voga




- Држачот служи за спојување на поврзувачките греди при изработка на аголно биро.
- Нема предвидено место каде се прицврстува со спротивната поврзувачка греда, може да се прицврсти на било кое растојание.

Шифра	Боја
800999	антрацит (RAL 7016)




Држач - конектор за аголно работно биро 90°

Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga



- Овој продолжеток служи за продолжување на поврзувачки греди.
- Се користи во замена за ногарка.
- Погоден при изработка на бироа или конференциски маси подолги од 2000mm.

Шифра	Боја
801009	антрацит (RAL 7016)



Продолжеток метален за работно биро

SYSTEM DESK BAR - VOGA

Предности на SYSTEM DESK BAR :

- Метални ногарки за канцеларски бироа со модерен изглед и висока стабилност.
- Решение за изработка на канцелариски бироа со должина од 800 до 2000mm.
- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.
- Носивост max.150kg/m².
- Стандардизирана сива боја (RAL 9006) на сите делови на системот.
- По нарачка ногарките се достапни во :
 - стандардизирана бела боја (RAL 9016)
 - стандардизирана црна боја (RAL 9005)
 - стандардизирана антрацит боја (RAL 7016).

Продукти:

- Канцелариска ногарка за работно биро Tempo T.



- Канцелариска ногарка за работно биро Tend T.



- Канцелариска ногарка за работно биро Most.




- Канцелариска ногарка за работно биро Teen.





Предлог форми за конференциски маси изработени со SYSTEM DESK BAR.



права конференциска маса

конференциска маса - O форма

Предлог форми за работни бироа изработени со SYSTEM DESK BAR.




работно биро - единечно

работно биро - L форма



работно биро - C форма

Канцелариска ногарка за работно биро Темпо Т - Voga




- Сетот се состои од две ногарки, поврзувачка греда со соодветна димензија и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Темпо се изработени од овални метални профили, централно поставени со страничен пластичен панел преку кој може да се спроведат сите кабли вертикално.
- Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали за организирање на каблите.

Канцелариска ногарка за работно биро Темпо Т400 - Voga




Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801391	Т400	715mm	600 x 800mm	10mm	сива (RAL 9006)
801392			600 x 1000mm		
801393			600 x 1200mm		
801394			600 x 1400mm		
801395			600 x 1600mm		
801396			600 x 1800mm		

Канцелариска ногарка за работно биро Темпо Т600 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801397	Т600	715mm	800 x 800mm	10mm	сива (RAL 9006)
801398			800 x 1000mm		
801399			800 x 1200mm		
801400			800 x 1400mm		
801401			800 x 1600mm		
801402			800 x 1800mm		

Канцелариска ногарка за работно биро Тетро Т800 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801403	Т800	715mm	1000 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801404			1000 x 1600mm		
801405			1000 x 1800mm		

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Тетро Т - Voga


Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801430	Т600/Т400	715mm	1400 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801431			1600 x 1600mm		
801432			1800 x 1800mm		
801433	Т600	715mm	1400 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801434			1600 x 1600mm		
801435			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од три ногарки Тетро Т, две поврзувачки греди со соодветна димензија, две спојници за мебел Tenso P-14 - Lamello, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Тетро се изработени од овални метални профили, централно поставени со страничен пластичен панел преку кој може да се спроведат сите кабли вертикално.
- Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали за организирање на каблите.

Решение за аголни бироа за SYSTEM DESK BAR.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 400mm од поврзувачката греда.

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал





Канцелариска ногарка за работно биро Tend T - Voga




- Сетот се состои од две ногарки, поврзувачка греда со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Tend се изработени од правоаголни метални профили, централно поставени.
- Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали за организирање на каблите.

Канцелариска ногарка за работно биро Tend T400 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801406	T400	715mm	600 x 800mm	10mm	сива (RAL 9006)
801407			600 x 1000mm		
801408			600 x 1200mm		
801409			600 x 1400mm		
801410			600 x 1600mm		
801411			600 x 1800mm		

Канцелариска ногарка за работно биро Tend T600 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801412	T600	715mm	800 x 800mm	10mm	сива (RAL 9006)
801413			800 x 1000mm		
801414			800 x 1200mm		
801415			800 x 1400mm		
801416			800 x 1600mm		
801417			800 x 1800mm		

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Tend T - Voga


Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801436	T600/400	715mm	1400 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801437			1600 x 1600mm		
801438			1800 x 1600mm		
801439	T600/600		1400 x 1400mm		
801440			1600 x 1600mm		
801441			1800 x 1600mm		

- Сетот се состои од три ногарки Tend T, две поврзувачки греди со соодветна димензија, две спојници за мебел Tenso P-14 - Lamello, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Tend се изработени од правоаголни метални профили, централно поставени.
- Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали за организирање на каблите.

Решение за аголни бироа за SYSTEM DESK BAR.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 400mm од поврзувачката греда.

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал




Канцелариска ногарка за работно биро Most - Voga



- Сетот се состои од две ногарки Most, поврзувачка греда со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Most се изработени од правоаголни метални профили.
- Поради својот карактеристичен облик, нуди посебно стабилна структура која е погодна за маси со поголеми димензии на плочата.
- Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали за организирање на каблите.
- **Напомена:** Поради специфичниот облик на ногарките MOST потребно е отстапување на работната плоча по 300mm од двете страни при монтирање на поврзувачката греда.
- **Пример:** Доколку работната плоча е со должина од 1600mm, треба да се употреби поврзувачка греда со димензија 1000mm.

Канцелариска ногарка за работно биро Most - Voga




Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801418	Most	715mm	800 x 1400mm	5mm	сива (RAL 9006)
801419			800 x 1600mm		
801420			800 x 1800mm		
801421			800 x 2000mm		
801422			800 x 2200mm		
801423			800 x 2400mm		
801424			800 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801425			800 x 1600mm		
801426			800 x 1800mm		
801427			800 x 2000mm		
801428			800 x 2200mm		
801429			800 x 2400mm		

Ногарка за работно биро Teen - Voga



- Сетот се состои од две ногарки Teen, поврзувачка греда за биро со соодветна должина, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- TEEN ногарките се направени од правоаголни профили 40 x 25 mm.
- Вертикалните профили се споени под профилот на попречниот пресек, каде што се поставува поврзувачката греда која ги поврзува двете ногарки.
- Структурата е исклучително стабилна поради нејзината посебна конструкција.
- Ногарката Teen се користи за работни маси со ширина од 700mm до 800mm.
- Сите ногарки имаат можност за нивелација.
- Продолжеток Bench кој е опционален додаток достапен по нарачка кој овозможува да се направи биро со ширина 1200mm, 1400mm или 1600mm. Можете да го видите на [страница 25](#).

Канцелариска ногарка за работно биро Teen - Voga




Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801846	Teen	715mm	800 x 1400mm	10mm	црна (RAL 9005)
801847			800 x 1600mm		
801848			800 x 1800mm		

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за ногарката Teen.




Додатоци за System Desk Bar

Телескопска поврзувачка греда за работно биро за модел Tempo T, Tend T - Voga



800951



800952

Шифра	Должина на плочест материјал	Боја
800951	1000 - 1600mm	сива (RAL 9006)
800952	1400 - 2000mm	

- Телескопската поврзувачка греда (шифра 800952) со должина 1400 - 2000mm има посебен страничен отвор наменет за изработка на аголно биро.

Ногарка метална за аголно работно биро Column Terra - Voga




Шифра	Димензија	H	Нивелација	Боја
801028	50 x 50mm	715mm	10mm	сива (RAL 9006)
801029	Ø80mm			



- Сетот се состои од :
 - Ногарка Column Terra.
 - Нивелатор.
 - Метален држач - служи за спојување на две поврзувачки греди при изработка на аголно работно биро од 90°.

Заден метален перфориран панел за работно биро - Voga





Шифра	L	Боја
801030	1200mm	сива (RAL 9006)
801031	1400mm	
801032	1600mm	
801033	1800mm	

Напомена: Ви нудиме можност за поставување на панел изработен од плочест материјал.

- Сетот се состои од :
 - Заден метален перфориран панел.
 - Држачи за перфориран панел.


Држач метален за поврзувачка греда - Voga



Шифра	Димензија	Боја
800651	101 x 88 x 49mm	сива (RAL 9006)

- Држачот за поврзувачка греда служи кога страницата на бирото е направена од плочест материјал.


Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga



Шифра	W	Боја
800953	416mm	сива (RAL 9006)

- Овој продолжеток служи за продолжување на поврзувачки греди.
- Се користи во замена за ногарка.
- Погоден при изработка на бироа или конференциски маси подолги од 2000mm.

Држач метален за ногарка - Voga




Шифра	Димензија L x W x H	Боја
800954	152 x 62 x 85mm	сива (RAL 9006)

- Држачот се користи во замена за поврзувачка греда кога имаме биро со должина помала од 800mm.
- Служи за поголема стабилност на работното биро.

Додатоци за ногарка Teen

Продолжеток Bench - Voga



Шифра	L	Боја
801383	1200mm	сива (RAL 9005)
801384	1400mm	
801385	1600mm	

Додатокот Bench овозможува да се направи биро со ширина 1200mm, 1400mm или 1600mm. Продолжетокот Bench е достапен само по нарачка.

SYSTEM HIDE - VOGA

Предности на System HIDE:

- Метални ногарки за стабилно и економично решение при изработка на канцелариски бироа.
- Метални конектори кои со соодветната ногарка формираат стабилна конструкција.
- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m².
- Овозможена монтажа на стандардни плочести материјали.
- Поврзувачки греди кои спречуваат свиткување на плочестите материјали.

Продукти:

- Канцелариска ногарка за работно биро Hubo.



- Канцелариска ногарка за работно биро HQ.



- Канцелариска ногарка за работно биро HIWOOD FE.




Додатоци за System HIDE:

- Поврзувачка греда за работно биро за модел Hubo, HQ и HIWOOD FE.
- Заден перфориран панел за работно биро.
- Дистанцер метален помеѓу работна површина и елемент за биро.
- Продолжеток метален за поврзувачка греда.
- Конектор за аголно биро.

Канцелариска ногарка за работно биро Hubo - Voga




Канцелариска ногарка за работно биро Hubo 50/600 - Voga



Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801442	Hubo 50/600	715mm	600 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801443			600 x 1200mm		
801444			600 x 1400mm		
801445			600 x 1600mm		
801446			600 x 1800mm		
801447			600 x 2000mm		
801454			600 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801455			600 x 1200mm		
801456			600 x 1400mm		
801457			600 x 1600mm		
801458			600 x 1800mm		
801459			600 x 2000mm		
801466			600 x 1000mm		бела (RAL 9016)
801467			600 x 1200mm		
801468			600 x 1400mm		
801469			600 x 1600mm		
801470			600 x 1800mm		
801471			600 x 2000mm		
801478			600x1000mm		црна (RAL 9005)
801479			600 x 1200mm		
801480	600 x 1400mm				
801481	600 x 1600mm				
801482	600 x 1800mm				
801483	600 x 2000mm				

- Сетот се состои од две ногарки Hubo50/600, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.

Канцелариска ногарка за работно биро Hubo 50/800 - Voga



Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801448	Hubo 50/800	715mm	800 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801449			800 x 1200mm		
801450			800 x 1400mm		
801451			800 x 1600mm		
801452			800 x 1800mm		
801453			800 x 2000mm		
801460			800 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801461			800 x 1200mm		
801462			800 x 1400mm		
801463			800 x 1600mm		
801464			800 x 1800mm		
801465			800 x 2000mm		
801472			800 x 1000mm		бела (RAL 9016)
801473			800 x 1200mm		
801474			800 x 1400mm		
801475			800 x 1600mm		
801476			800 x 1800mm		
801477			800 x 2000mm		
801484			800 x 1000mm		црна (RAL 9005)
801485			800 x 1200mm		
801486			800 x 1400mm		
801487			800 x 1600mm		
801488			800 x 1800mm		
801489			800 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки Hubo50/800, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Hubo 50/800/600 - Voga

Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801538	50/800/600	715mm	1400 x 1400mm	5mm	сива (RAL 9006)
801539			1600 x 1600mm		
801540			1800 x 1800mm		
801541			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801542			1600 x 1600mm		
801543			1800 x 1800mm		
801544			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801545			1600 x 1600mm		
801546			1800 x 1800mm		
801547			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801548			1600 x 1600mm		
801549			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од две ногарки Hubo 800 и една ногарка Hubo 600, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.


Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал



Канцелариска ногарка за аголно работно биро Hubo 50/800/800 - Voga

Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801550	50/800/800	715mm	1400 x 1400mm	5mm	сива (RAL 9006)
801551			1600 x 1600mm		
801552			1800 x 1800mm		
801553			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801554			1600 x 1600mm		
801555			1800 x 1800mm		
801556			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801557			1600 x 1600mm		
801558			1800 x 1800mm		
801559			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801560			1600 x 1600mm		
801561			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од три ногарки Hubo 800, четири поврзувачки греди соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.


Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал


Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал



The logo for VOGA, featuring the word "VOGA" in a bold, orange, sans-serif font with a small orange asterisk-like symbol to the right of the letter 'A'.

VOGA*


An overhead view of a modern office space with a light wood plank floor. The furniture is arranged in a U-shape, consisting of dark grey desks and light grey side panels. There are four ergonomic office chairs, two at the top desk, two at the bottom desk, and one at the side desk. The desks are equipped with computer monitors, keyboards, mice, and office phones. A large green fern plant is positioned in the center-right area. On the right side, there is a tall dark grey shelving unit with two yellow panels and a stack of books. A white cardboard box is on the floor near the bottom desk.

Предлог работни бироа кои можете да ги изработите со ногарките на **VOGA**.

Канцелариска ногарка за работно биро HQ - Voga




Канцелариска ногарка за работно биро HQ600 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801490	HQ600	715mm	600 x 1000mm	5mm	сива (RAL 9006)
801491			600 x 1200mm		
801492			600 x 1400mm		
801493			600 x 1600mm		
801494			600 x 1800mm		
801495			600 x 2000mm		
801502			600 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801503			600 x 1200mm		
801504			600 x 1400mm		
801505			600 x 1600mm		
801506			600x1800mm		
801507			600 x 2000mm		
801514			600 x 1000mm		бела (RAL 9016)
801515			600 x 1200mm		
801516			600 x 1400mm		
801517			600 x 1600mm		
801518			600 x 1800mm		
801519			600 x 2000mm		
801526			600 x 1000mm		црна (RAL 9005)
801527			600 x 1200mm		
801528			600 x 1400mm		
801529			600 x 1600mm		
801530			600 x 1800mm		
801531			600 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки HQ600, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките HQ се изработени од правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.
- Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса.

Канцелариска ногарка за работно биро HQ800 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801496	HQ800	715mm	800 x 1000mm	5mm	сива (RAL 9006)
801497			800 x 1200mm		
801498			800 x 1400mm		
801499			800 x 1600mm		
801500			800 x 1800mm		
801501			800 x 2000mm		
801508			800 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801509			800 x 1200mm		
801510			800 x 1400mm		
801511			800 x 1600mm		
801512			800 x 1800mm		
801513			800 x 2000mm		
801520			800x1000mm		бела (RAL 9016)
801521			800 x 1200mm		
801522			800 x 1400mm		
801523			800 x 1600mm		
801524			800 x 1800mm		
801525			800 x 2000mm		
801532			800 x 1000mm		црна (RAL 9005)
801533			800 x 1200mm		
801534			800 x 1400mm		
801535			800 x 1600mm		
801536			800 x 1800mm		
801537			800 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки HQ800, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките HQ се изработени од правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.
- Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса.

Канцелариска ногарка за аголно работно биро HQ800/600 - Voga

Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801562	HQ800/600	715mm	1400 x 1400mm	5mm	сива (RAL 9006)
801563			1600 x 1600mm		
801564			1800 x 1800mm		
801565			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801566			1600 x 1600mm		
801567			1800 x 1800mm		
801568			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801569			1600 x 1600mm		
801570			1800 x 1800mm		
801571			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801572			1600 x 1600mm		
801573			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од две ногарки HQ800 и една ногарка HQ600, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.
- Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса.

Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.


Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

1400 mm 1100 mm
1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm



Канцелариска ногарка за аголно работно биро HQ800/800 - Voga

Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801574	HQ800/800	715mm	1400 x 1400mm	5mm	сива (RAL 9006)
801575			1600 x 1600mm		
801576			1800 x 1800mm		
801577			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801578			1600 x 1600mm		
801579			1800 x 1800mm		
801580			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801581			1600 x 1600mm		
801582			1800 x 1800mm		
801583			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801584			1600 x 1600mm		
801585			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од три ногарки HQ800, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките HQ се изработени од правоаголни метални профили.
- Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање на плочата.
- Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса.


Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал


Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал




Додатоци за SYSTEM HIDE

Телескопска поврзувачка греда за работно биро за модел Hubo и HQ - Voga



Шифра	Должина на плочест материјал	Боја
801301	900 - 1400mm	сива (RAL 9006)
801302	1500 - 2000mm	
801303	900 - 1400mm	антрацит (RAL 7016)
801304	1500 - 2000mm	
801305	900 - 1400mm	бела (RAL 9016)
801306	1500 - 2000mm	
801307	900 - 1400mm	црна (RAL 9005)
801308	1500 - 2000mm	

Заден метален перфориран панел за работно биро - Voga




Напомена: Ви нудиме можност за поставување на панел изработен од плочест материјал.

- Сетот се состои од :
 - Заден метален перфориран панел.
 - Држачи за перфориран панел.

Шифра	L	Боја
801030	1200mm	сива (RAL 9006)
801031	1400mm	
801032	1600mm	
801033	1800mm	


Дистанцер метален помеѓу работна површина и елемент за биро - Voga



Шифра	Димензија	Боја
801310	580 x 90mm	сива (RAL 9006)
801330		антрацит (RAL 7016)
801331		бела (RAL 9016)
801332		црна (RAL 9005)

- Дистанцерот се поставува на елемент со висина 625mm и ширина min. 580mm.


Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga



Шифра	Димензија	Боја
801311	80mm	сива (RAL 9006)

- Овој продолжеток служи за продолжување на поврзувачки греди.
- Се користи во замена за ногарка.
- Погоден при изработка на бироа или конференциски маси подолги од 2000mm.


Конектор за аголно биро - Voga



- Овој конектор се користи за спојување на поврзувачка греда при изработка на аголно биро.
- Сетот се состои од 2 парчиња.

Шифра

801309





Ногарка за работно биро CON





- Сетот се состои од две ногарки CON, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките CON се изработени од масивно дабово дрво во комбинација со метални правоаголни или округли профили.
- Поради својот карактеристичен облик, нуди посебно стабилна структура која е погодна за маси со поголеми димензии на плочата и може да се користи за терпезариска маса.
- Должина на поврзувачката греда се определува со следната пресметка: должина на работната маса - 400mm.
- Минимална дебелина на плочата min. 12 mm.

Ногарка за работно биро CON $\Phi 40/800$ - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
802031	$\Phi 40/800$	715mm	800x1400	10mm	даб/црна
802032			800x1600		
802033			800x1800		
802034			800x2000		
802035			800x2200		

Ногарка за работно биро CON 40x40/800 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
802036	40x40/800	715mm	800x1400	10mm	даб/црна
802037			800x1600		
802038			800x1800		
802039			800x2000		
802040			800x2200		

модел Ф40/800



модел 40x40/800



Ногарка за работно биро HIWOOD FE - Voga



- Сетот се состои од две ногарки HIWOOD FE, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките HIWOOD FE се изработени од масивно дабово дрво во комбинација со метални правоаголни или округли профили.
- Поради својот карактеристичен облик, нуди посебно стабилна структура која е погодна за маси со поголеми димензии на плочата и може да се користи за терпезариска маса.
- Должина на поврзувачката греда се определува со следната пресметка: должина на работната маса - 400mm.
- Минимална дебелина на плочата min. 12 mm.

Ногарка за работно биро HIWOOD FE 70x30/800 - Voga

Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801586	70 x 30/800	715mm	800 x 1400mm	5mm	даб/црна (RAL 9005)
801587			800 x 1600mm		
801588			800 x 1800mm		
801589			800 x 2000mm		
801590			800 x 2200mm		

Ногарка за работно биро HIWOOD FE Ф50/800 - Voga

Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801591	Ф50/800	715mm	800 x 1400mm	5mm	даб/црна (RAL 9005)
801592			800 x 1600mm		
801593			800 x 1800mm		
801594			800 x 2000mm		
801595			800 x 2200mm		

модел 70x30/800



модел Ф50/800



SYSTEM EDGE - VOGA

Предности на SYSTEM EDGE:

- Метални ногарки за стабилно решение при изработка на канцелариски бироа.
- Метални конектори кои со соодветната ногарка формираат стабилна конструкција.
- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 12mm.
- Носивост max.150kg/m².
- Овозможена монтажа на стандардни плочести материјали.
- Поврзувачки греди кои спречуваат свиткување на плочестите материјали.

Продукти:

- Канцелариска ногарка за работно биро Flat.



- Канцелариска ногарка за работно биро Havana.




Додатоци за System EDGE:

- Поврзувачка греда за работно биро за модел Flat и Havana.
- Конектор за аголно биро.
- Продолжеток метален за поврзувачка греда.
- Дистанцер метален помеѓу работна површина и елемент за биро.

Канцелариска ногарка за работно биро Flat - Voga




Канцелариска ногарка за работно биро Flat 600 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801596	FLAT 600	715mm	600 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801597			600 x 1200mm		
801598			600 x 1400mm		
801599			600 x 1600mm		
801600			600 x 1800mm		
801601			600 x 2000mm		
801608			600 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801609			600 x 1200mm		
801610			600 x 1400mm		
801611			600 x 1600mm		
801612			600 x 1800mm		
801613			600 x 2000mm		
801620			600 x 1000mm		бела (RAL 9016)
801621			600 x 1200mm		
801622			600 x 1400mm		
801623			600 x 1600mm		
801624			600 x 1800mm		
801625			600 x 2000mm		
801632			600 x 1000mm		црна (RAL 9005)
801633			600 x 1200mm		
801634			600 x 1400mm		
801635			600 x 1600mm		
801636			600 x 1800mm		
801637			600 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки FLAT600, две поврзувачки греди соодветна димензија, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m².

Канцелариска ногарка за работно биро Flat 800 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801602	FLAT 800	715mm	800 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801603			800 x 1200mm		
801604			800 x 1400mm		
801605			800 x 1600mm		
801606			800 x 1800mm		
801607			800 x 2000mm		
801614			800 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801615			800 x 1200mm		
801616			800 x 1400mm		
801617			800 x 1600mm		
801618			800 x 1800mm		
801619			800 x 2000mm		
801626			800 x 1000mm		бела (RAL 9016)
801627			800 x 1200mm		
801628			800 x 1400mm		
801629			800 x 1600mm		
801630			800 x 1800mm		
801631			800 x 2000mm		
801638			800 x 1000mm		црна (RAL 9005)
801639			800 x 1200mm		
801640			800 x 1400mm		
801641			800 x 1600mm		
801642			800 x 1800mm		
801643			800 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки FLAT800, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m2.

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Flat800/600 - Voga

Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801692	Flat800/600	715mm	1400 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801693			1600 x 1600mm		
801694			1800 x 1800mm		
801695			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801696			1600 x 1600mm		
801697			1800 x 1800mm		
801698			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801699			1600 x 1600mm		
801700			1800 x 1800mm		
801701			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801702			1600 x 1600mm		
801703			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од две ногарки FLAT 800 и една ногарка FLAT600, четири поврзувачки греди соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m².

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.


Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

1400 mm 1100 mm
1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm



Канцелариска ногарка за аголно работно биро Flat800/800 - Voga

Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801704	Flat800/800	715mm	1400 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801705			1600 x 1600mm		
801706			1800 x 1800mm		
801707			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801708			1600 x 1600mm		
801709			1800 x 1800mm		
801710			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801711			1600 x 1600mm		
801712			1800 x 1800mm		
801713			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801714			1600 x 1600mm		
801715			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од три ногарки FLAT 800, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m².

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.


Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда Димензија на плочест материјал

1400 mm 1100 mm
1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm




Канцелариска ногарка за работно биро Havana - Voga






Канцелариска ногарка за работно биро Navana40/600 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801644	40/600	715mm	600 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801645			600 x 1200mm		
801646			600 x 1400mm		
801647			600 x 1600mm		
801648			600 x 1800mm		
801649			600 x 2000mm		
801656			600 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801657			600 x 1200mm		
801658			600 x 1400mm		
801659			600 x 1600mm		
801660			600 x 1800mm		
801661			600 x 2000mm		
801668			600 x 1000mm		бела (RAL 9016)
801669			600 x 1200mm		
801670			600 x 1400mm		
801671			600 x 1600mm		
801672			600 x 1800mm		
801673			600 x 2000mm		
801680			600 x 1000mm		црна (RAL 9005)
801681			600 x 1200mm		
801682	600 x 1400mm				
801683	600 x 1600mm				
801684	600 x 1800mm				
801685	600 x 2000mm				

- Сетот се состои од две ногарки Navana40/600, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа на плочата со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плочата со дебелина од 36mm.
- Ногарките Navana се изработени од квадратни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m².

Канцелариска ногарка за работно биро Navana40/800 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801650	40/800	715mm	800 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801651			800 x 1200mm		
801652			800 x 1400mm		
801653			800 x 1600mm		
801654			800 x 1800mm		
801655			800 x 2000mm		
801662			800 x 1000mm		антрацит (RAL 7016)
801663			800 x 1200mm		
801664			800 x 1400mm		
801665			800 x 1600mm		
801666			800 x 1800mm		
801667			800 x 2000mm		
801674			800 x 1000mm		бела (RAL 9016)
801675			800 x 1200mm		
801676			800 x 1400mm		
801677			800 x 1600mm		
801678			800 x 1800mm		
801679			800 x 2000mm		
801686			800 x 1000mm		црна (RAL 9005)
801687			800 x 1200mm		
801688			800 x 1400mm		
801689	800 x 1600mm				
801690	800 x 1800mm				
801691	800 x 2000mm				

- Сетот се состои од две ногарки Navana40/800, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Navana се изработени од квадратни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m².

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Havana40/800/600 - Voga


Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801716	40/800/600	715mm	1400 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801717			1600 x 1600mm		
801718			1800 x 1800mm		
801719			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801720			1600 x 1600mm		
801721			1800 x 1800mm		
801722			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801723			1600 x 1600mm		
801724			1800 x 1800mm		
801725			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801726			1600 x 1600mm		
801727			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од две ногарки Havana 800 и една ногарка Havana 600, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките HAVANA се изработени од квадратни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max. 150kg/m².

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.

Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал



Канцелариска ногарка за аголно работно биро Havana40/800/800 - Voga


Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801728	40/800/800	715mm	1400 x 1400mm	10mm	сива (RAL 9006)
801729			1600 x 1600mm		
801730			1800 x 1800mm		
801731			1400 x 1400mm		антрацит (RAL 7016)
801732			1600 x 1600mm		
801733			1800 x 1800mm		
801734			1400 x 1400mm		бела (RAL 9016)
801735			1600 x 1600mm		
801736			1800 x 1800mm		
801737			1400 x 1400mm		црна (RAL 9005)
801738			1600 x 1600mm		
801739			1800 x 1800mm		

- Сетот се состои од три ногарки Havana 800, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките HAVANA се изработени од квадратни метални профили.
- Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива впечаток дека плочата лебди над ногарките.
- Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
- Носивост max.150kg/m².

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.


Димензијата на плочестиот материјал треба да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал




Додатоци за System Edge

Телескопска поврзувачка греда за работно биро за модел Flat, Havana - Voga



Шифра	Должина на плочест материјал	Боја
801243	900 - 1400mm	сива (RAL 9006)
801244	1500 - 2000mm	
801245	900 - 1400mm	антрацит (RAL 7016)
801246	1500 - 2000mm	
801247	900 - 1400mm	бела (RAL 9016)
801248	1500 - 2000mm	
801249	900 - 1400mm	црна (RAL 9005)
801250	1500 - 2000mm	


Дистанцер метален помеѓу работна површина и елемент за биро - Voga



Шифра	Димензија	Боја
801317	580 x 100mm	сива (RAL 9006)
801333		антрацит (RAL 7016)
801334		бела (RAL 9016)
801335		црна (RAL 9005)

- Дистанцерот се поставува на елемент со висина 615mm и ширина min. 580mm.



Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga



Шифра	Димензија	Боја
801316	50mm	сива (RAL 9006)

- Овој продолжеток служи за продолжување на поврзувачки греди.
- Се користи во замена за ногарка.
- Погоден при изработка на бироа или конференциски маси подолги од 2000mm.

Конектор за аголно биро - Voga



- Овој конектор се користи за спојување на поврзувачка греда при изработка на аголно биро.
- Сетот се состои од 2 парчиња.

Шифра

801315

модел Flat



модел Havana



SYSTEM BACK - VOGA

Предности на SYSTEM BACK :


- Метални ногарки за стабилно и економично решение при изработка на канцелариски бироа.
- Метални конектори кои со соодветната ногарка формираат стабилна конструкција.
- Се препорачува системот да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.
- Носивост max. 150kg/m².
- Брзо и едноставно монтирање.

Продукти:

- Канцелариска ногарка за работно биро Ava.




Канцелариска ногарка за работно биро Ava C500 - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801740	C500	715mm	600 x 1200mm	10mm	сива (RAL 9006)
801741			600 x 1400mm		
801742			600 x 1600mm		
801743			600 x 1800mm		
801744			600 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки Ava C500, два странични панели од пластика за ногарка Ava C, четири ексцентар конектори за поврзување на грбот, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Дебелината на материјалот на поврзувачкиот панел е 18mm, а неговата широчина е произволна во зависност од димензијата на плочата на работната маса.
- Должината на панелот е помала за 110mm од димензијата на горната плоча, а висината на истите е 300mm.
- Максималното дозволено оптоварување на масата е 150kg/m².

Канцелариска ногарка за работно биро Ava C700 - Voga




Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801745	C700	715mm	800 x 1200mm	10mm	сива (RAL 9006)
801746			800 x 1400mm		
801747			800 x 1600mm		
801748			800 x 1800mm		
801749			800 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки Ava C700, два странични панели од пластика за ногарка Ava C, четири ексцентар конектори за поврзување на грбот, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Дебелината на материјалот на поврзувачкиот панел е 18mm, а неговата широчина е произволна во зависност од димензијата на плочата на работната маса.
- Должината на панелот е помала за 110mm од димензијата на горната плоча, а висината на истите е 300mm.
- Максималното дозволено оптоварување на масата е 150kg/m².

Ногарка за работно биро Solo - Voga




Ногарка за работно биро Solo Arch - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801750	Arch	715mm	750 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801751			750 x 1200mm		
801752			750 x 1400mm		
801753			750 x 1600mm		
801754			750 x 1800mm		
801755			750 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки Solo Arch, една поврзувачка греда со соодветна димензија, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Наменет е за маси со дебелина на плоча од 18mm и повеќе, должини од 800mm до 2000mm.
- Овој систем најчесто се користи за детски маси, училишни маси, за канцеларија во домот.
- Максимална тежина на горната плоча е 25kg/m², а најголемото можно оптаварување е 100kg/m².

Ногарка за работно биро Solo Simple - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801756	Simple	715mm	650 x 1000mm	10mm	сива (RAL 9006)
801757			650 x 1200mm		
801758			650 x 1400mm		
801759			650 x 1600mm		
801760			650 x 1800mm		
801761			650 x 2000mm		

- Сетот се состои од две ногарки Solo Simple, една поврзувачка греда со соодветна димензија, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Наменет е за маси со дебелина на плоча од 18mm и повеќе, должини од 800mm до 2000mm.
- Овој систем најчесто се користи за детски маси, училишни маси, за канцеларија во домот.
- Максимална тежина на горната плоча е 25kg/m², а најголемото можно оптаварување е 100kg/m².

модел A leg



модел U leg




модел O leg



Канцелариска ногарка метална за работно биро A Leg - Voga



- Сетот се состои од две ногарки A Leg, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- A-Leg има стабилен и модерен дизајн.
- Бидејќи ногарките не се поврзани со поврзувачка греда, за горната плоча мора да се користи материјал со min. 25mm дебелина или поголема од тоа.
- За димензии поголеми од 1400mm употреба на трета ногарка е препорачливо.




Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801762	A-LEG	715mm	800 x 1200mm	5 mm	сива (RAL 9006)
801763			800 x 1400mm		
801764			800 x 1800mm		
801765			800 x 2000mm		
801766			800 x 2200mm		
801767			800 x 2400mm		
801768			800 x 1200mm		црна (RAL 9005)
801769			800 x 1400mm		
801770			800 x 1800mm		
801771			800 x 2000mm		
801772			800 x 2200mm		
801773			800 x 2400mm		

Канцелариска ногарка метална за работно биро U Leg - Voga



- Сетот се состои од две ногарки U-Leg, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- U-Leg има стабилен и модерен дизајн.
- Бидејќи ногарките не се поврзани со поврзувачка греда, за горната плоча мора да се користи материјал со min. 25mm дебелина или поголема од тоа.
- За димензии поголеми од 1400mm употреба на трета ногарка е препорачливо.




Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801774	U-LEG	715mm	800 x 1200mm	5 mm	сива (RAL 9006)
801775			800 x 1400mm		
801776			800 x 1800mm		
801777			800 x 2000mm		
801778			800 x 2200mm		
801779			800 x 2400mm		
801780			800 x 1200mm		црна (RAL 9005)
801781			800 x 1400mm		
801782			800 x 1800mm		
801783			800 x 2000mm		
801784			800 x 2200mm		
801785			800 x 2400mm		

Канцелариска ногарка метална за работно биро O Leg - Voga



- Сетот се состои од три ногарки O-Leg, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- O-Leg има стабилен и модерен дизајн.
- Бидејќи ногарките не се поврзани со поврзувачка греда, за горната плоча мора да се користи материјал со min. 25mm дебелина или поголема од тоа.
- За димензии поголеми од 1400mm употреба на трета ногарка е препорачливо.



Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801786	O-LEG	715mm	800 x 1200mm	5 mm	сива (RAL 9006)
801787			800 x 1400mm		
801788			800 x 1800mm		
801789			800 x 2000mm		
801790			800 x 2200mm		
801791			800 x 2400mm		
801792			800 x 1200mm		
801793			800 x 1400mm		
801794			800 x 1800mm		
801795			800 x 2000mm		
801796			800 x 2200mm		
801797			800 x 2400mm		



Канцелариска ногарка за работно биро Skip 800 - Voga



- Сетот се состои од две ногарки Skip 800, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Механизмот на Skip ногарката овозможува брзо склопување на масата, која може да се тргне по употребата.
- Постоечката ширина на ногарката овозможува склопување на плоча со широчина од 800mm и минимална должина од 1000mm.
- Намената на овој модел ногарки: маси за кетеринг, привремени конференциски маси, привремени работни маси.
- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.




Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801798	SKIP 800	715mm	850 x 1000mm	8 mm	сива (RAL 9006)
801799			850 x 1200mm		
801800			850 x 1400mm		
801801			800 x 1600mm		
801802			800 x 1800mm		




Канцелариска ногарка за работно биро Fifty Z - Voga



- Сетот се состои од четири ногарки Fifty Z, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарките Fifty Z се со дијаметар од 50mm и имаат механизам за склопување на истите.
- Ногарките имаат уникатна употреба за конференциски маси, за привремени настани, како и за поголеми сали за состаноци, каде што е неопходно да се отстранат масите по настанот и да се чуваат во мал простор.
- Пластичните покривни маски служат како декорација и го покриваат механизмот кога масата е поставена, а кога се свиткани, тие спречуваат оштетување на ногарките, како и на плочата на масата додека се наредени една врз друга.
- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.




Шифра	Модел	H	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801803	FIFTY Z	715mm	800 x 1600mm	8 mm	сива (RAL 9006)
801804			800 x 1800mm		




Канцелариска ногарка за работно биро Park Z - Voga



Канцелариска ногарка за работно биро Park Z со тркала - Voga




Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801811	PARK Z со тркала	715mm	800 x 1000mm	5mm	сива (RAL 9006)
801812			800 x 1200mm		
801813			800 x 1400mm		
801814			800 x 1600mm		
801815			800 x 1800mm		
801816			800 x 2000mm		




- Сетот се состои од две ногарки Park Z со тркала, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарката е со тркала и кочници.
- Ногарката се користи за составување на подвижни работни маси, кои по употреба може да се чуваат во мал простор.
- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.

Канцелариска ногарка за работно биро Park Z - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801805	PARK Z	715mm	600 x 1000mm	5mm	сива (RAL 9006)
801806			600 x 1200mm		
801807			600 x 1400mm		
801808			600 x 1600mm		
801809			600 x 1800mm		
801810			600 x 2000mm		



- Сетот се состои од две ногарки Park Z, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Ногарката е фиксна со можност за нивелирање.
- Ногарката се користи за составување на подвижни работни маси, кои по употреба може да се чуваат во мал простор.
- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.

Ногарка со електрично подесување на висина - Strong




Шифра	Мах. ширина на плочест материјал	За дебелина на материјал	Подесување на висина	Мах. носивост	Боја
801079	700 - 800mm	15 - 25mm	625 - 1280mm	120kg	сива мат (RAL 9006)
801080					бела мат (RAL 9016)
801081					црна мат (RAL 9005)

- Електрично подесување на висината.
- Сетот се состои од две ногарки и телескопска поврзувачка греда со димензија 1200 - 1800 mm.



- Контролер со 4 мемории на подесување на висината.





Канцелариска ногарка метална за работно биро



Шифра *	H	W	Нивелација	Боја
800054	720mm	650mm	10mm	сива (RAL 9006)



- Сетот се состои од две ногарки и телескопска поврзувачка греда со димензија 1200 - 1800 mm.

Канцелариска ногарка метална за работно биро - GTV



Шифра *	H	W	Нивелација	Боја
800052	725mm	600mm	10mm	сива (RAL 9006)



- Сетот се состои од две ногарки. За поврзување на ногарките потребно е да се постави плочест материјал со соодветна димензија.

Ногарка метална Ex - Mila Design



Шифра	H	Мах. димензија на плочест материјал	Боја	Носивост
801070	720mm	2000 x 1000mm	црна	40kg
801071	420mm	1200 x 600mm		




801070



801071

Централна ногарка метална Nex - Mila Design



Шифра	Н	Мах. димензија на плочест материјал	Боја	Носивост
801072	720mm	Φ 1000mm	црна	14kg
801073		Φ 1000mm; 900 x 900mm		19kg



801072



801073



Централна ногарка метална - Voga

модел Round Plate



модел Round Plate



модел Square Plate



Централна ногарка метална Round Plate - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801817	TERRA ø500	715mm	Φ800mm	5mm	сива (RAL 9006)
801818	TERRA Φ600		Φ850mm		

- Сетот се состои од плоча за прицврстување на плочата, централна ногарка Φ80, Н=706mm и подлога за централната ногарка Φ495mm, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Тие можат да се користат поединечно или повеќе елементи заедно, како и во комбинација со други системи за работни маси.
- Ногарките обезбедуваат добра стабилност на масите, не ја гребат подлогата на кои се поставени.
- Одлично решение за комерцијални објекти како кафулиња, ресторани, барови, терпезарија и истовремено нудат модерен изглед на просторот и мебелот.

Централна ногарка метална Square Plate - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801819	TERRA 50x50	715mm	700mm x 700mm	5mm	сива (RAL 9006)


- Сетот се состои од плоча за прицврстување на плочата 330x330mm, централна ногарка 50x50, Н=706mm и подлога за централната ногарка 400x400mm, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Тие можат да се користат поединечно или повеќе елементи заедно, како и во комбинација со други системи за работни маси.
- Ногарките обезбедуваат добра стабилност на масите, не ја гребат подлогата на кои се поставени.
- Одлично решение за комерцијални објекти како кафулиња, ресторани, барови, терпезарија и истовремено нудат модерен изглед на просторот и мебелот.

Ногарка метална Ipso - Voga




- Сетот се состои од четири ногарки Ipso, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Самостојните ногарки Ipso се уникатно и единствено решение кои нуди многу комбинации за дизајнирање.
- Ви овозможуваат да може да употребите 3, 4 или 6 ногарки, во зависност од големината на вашата маса.
- Се состои од два дела и е совршена за сите видови на форма на маси (кружни, квадратни или правоаголни).
- Одлично решение за терпезариски маси, конференциски маси со исклучителни димензии на истите.


Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на кружни маси




Ф800mm



Ф1000mm




Ф1800mm




Ф1800mm


Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на правоаголни маси




800 x 800mm




1050 x 1050mm



800 x 1250mm




800 x 1400mm



Шифра	Модел	Н	Димензија на работна плоча	Нивелација	Боја
801820	IPSO	718mm	Ø800 mm	15 mm	бела (RAL 9016)
801821			Ø1200 mm		
801822			Ø1400 mm		
801823			Ø1600 mm		
801824			Ø1800 mm		
801825			800 x 800mm		
801826			1050 x 1050mm		
801827			800 x 1250mm		
801828			1400 x 1400mm		
801829			1400 x 2500mm		црна (RAL 9005)
801830			Ø800mm		
801831			Ø1200mm		
801832			Ø1400mm		
801833			Ø1600mm		
801834			Ø1800mm		
801835			800 x 800mm		
801836			1050 x 1050mm		
801837			800 x 1250mm		
801838			1400 x 1400mm		
801839	1400 x 2500mm				




Ногарка метална Ipso - Voga



Шифра	Модел	Н	Димензија на работно биро	Нивелација	Боја
801820	IPSO	718mm	Ø800 mm	15 mm	бела (RAL 9016)
801821			Ø1200 mm		
801822			Ø1400 mm		
801823			Ø1600 mm		
801824			Ø1800 mm		
801825			800 x 800mm		
801826			1050 x 1050mm		
801827			800 x 1250mm		
801828			1400 x 1400mm		
801829			1400 x 2500mm		црна (RAL 9005)
801830			Ø800mm		
801831			Ø1200mm		
801832			Ø1400mm		
801833			Ø1600mm		
801834			Ø1800mm		
801835			800 x 800mm		
801836			1050 x 1050mm		
801837			800 x 1250mm		
801838			1400 x 1400mm		
801839	1400 x 2500mm				

- Сетот се состои од четири ногарки Ipso, шrafoви за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шrafoви за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.
- Самостојните ногарки Ipso се уникатно и единствено решение кои нуди многу комбинации за дизајнирање.
- Ви овозможуваат да може да употребите 3, 4 или 6 ногарки, во зависност од големината на вашата маса.
- Се состои од два дела и е совршена за сите видови на форма на маси (кружни, квадратни или правоаголни).
- Одлично решение за терпезариски маси, конференциски маси со исклучителни димензии на истите.

Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на кружни маси




Ф800mm

Ф1000mm

Ф1800mm

Ф1800mm

Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на правоаголни маси



800 x 800mm

1050 x 1050mm

800 x 1250mm

800 x 1400mm





Ногарка метална X-Line - GTV

Дизајнирани да го комплетираат Вашиот простор. Предноста кај овие X-line ногарки е што можете да ги искористите на било која маса или работно биро. Може да ги поставите право или под агол од 80°. Со дополнителната нивелација од 5mm може да ги адаптирате на било која подлога. X-line се стилиски и модерни ногарки кои го означуваат трендот кој доаѓа.

Шифра	H	Боја	
801082	710mm	хром	4
801084		бела	
801083	820mm	црна	
801085			
801086			
801087	1100mm		




хром



бела



црна



Ногарка метална Etero - Mila Design



801057

801058

801061

Шифра	Тип	Н	Нивелација	Боја
801057	etero N1	720mm	/	црна
801058		420mm		
801061		128mm		
801059	etero N2	720mm	10mm	
801060		420mm		
801062		132mm		

- Достапни бои по нарачка :
 - Бела боја.
 - Сива боја.
 - Антрацит боја.



801059

801060

801062

Ногарка метална - Strong



801056





801055



801077

Шифра	Н	Φ	Боја
801056	710mm	10mm	црна
801055	420mm		
801077	175mm		

• Φ - Дијаметар на жица.



Ногарка метална Arto Hairpin II - GTV




Шифра *	H	Дијаметар на жица Φ	Боја
801341	304mm	10mm	црна мат
801342	406mm		
801343	711mm		
801347	304mm	12mm	
801348	406mm		
801349	711mm		



H - 711mm

H - 406mm

H - 304mm



Ногарка метална Arto Hairpin III - GTV



Шифра *	H	Дијаметар на жица Φ	Боја
801344	304mm	10mm	црна мат
801345	406mm		
801346	711mm		
801350	304mm	12mm	
801351	406mm		
801352	711mm		




H - 711mm



H - 406mm



H - 304mm



Дрвена конусна ногарка - Nesu



801122



801121



801120



801119




801118



801117

Шифра	Опис	Н	Φ	
801122	лакирано дрво со бела пластична плочка	710mm	48mm	4
801121		300mm		8
801120		150mm		8
801119	лакирано дрво со црна пластична плочка	710mm		4
801118		300mm		8
801117		150mm		



Дрвена конусна ногарка - Nesu



801116



801115



801114



801113




801112



801111

Шифра	Опис	Н	Φ	
801116	лакирано дрво со бела пластична плочка	710mm	48mm	4
801115		300mm		8
801114		150mm		8
801113	лакирано дрво со црна пластична плочка	710mm		4
801112		300mm		8
801111		150mm		



Метална конусна ногарка - Nesu



801110



801109



801108



801107




801106



801105

Шифра	Боја	Н	Φ	
801110	бука	710mm	48mm	4
801109		300mm		8
801108		150mm		8
801107	бела	710mm		4
801106		300mm		8
801105		150mm		



Метална конусна ногарка - Nesu



801104



801103



801102



801125




801124




801123


Шифра	Боја	Н	Φ	
801104	бука	710mm	48mm	4
801103		300mm		8
801102		150mm		8
801125	бела	710mm		4
801124		300mm		8
801123		150mm		





Ногарка метална за биро со нивелација



Шифра *	H	Димензија	Нивелација	Боја	
800127	710mm	60 x 60mm	30mm	сива	4
800289		46 x 46mm			



800127



800289

Ногарка метална за биро со нивелација



Шифра *	H	Димензија	Нивелација	Боја	
801195	710mm	60 x 60mm	30mm	црна мат	4
801196	820mm				
801197	710mm			бела сјај	
801198	820mm				




црна мат



бела сјај

Ногарка метална за работно биро Corner leg - Voga




Шифра	H	Φ	Нивелација	Боја	
800672	715mm	80mm	10mm	сива (RAL 9006)	2

Ногарка метална за работно биро Sixty - Voga



Шифра	Н	Φ	Нивелација	Боја	
800676	715mm	60mm	40mm	сива (RAL 9006)	2
800677	430mm				

Ногарка метална за биро со нивелација



Шифра *	Н	Φ	Нивелација	Боја	
800045	710mm	60mm	30mm	сива	4
800048				бела	
800128				црна	
800124				хром	
800046	820mm			сива	
800049				хром	
800567	1100mm			сива	
800107				хром	



Сива





Бела





Црна



Хром



Метална рамка Corner - Voga




Шифра	W	H	L	Боја
801010	450mm	455mm	450mm	црна
801011	900mm			

- Димензија на профил 15 x 15mm.
- Наменети за изработка на полици, конструкција за клуб маси, комоди и други разновидни намени.
- По нарачка се достапни димензии според Вашите потреби.

Начин на поврзување





- Спојување на рамките со притиснување на профилите еден кон друг (клик систем) на сите четири краеви.



- Прицврстување на конструкцијата со патентиран шраф за металната рамка Corner.

Маса на склопување Party Table - Voga



- Масата е погодна за надворешни и внатрешни временски услови и може да се користи во ресторани, клубови, и за најразновидни кетеринг.
- Масата лесно се склопува, со што не зазема многу простор.
- Горниот дел од масата е изработен од смрека, и е премачкан со заштитен природен премаз.
- Под горниот дел од масата е поставена закачалка (наменета за закачување на облека, ташни, чадори).

Шифра	Н	Ф	Боја
801012	1150mm	600mm	црна

Orga Aer




Систем за организација на канцелариски метални фиоки



- BVP е Германска компанија која има повеќе од 50 години искуство во работењето со опрема за канцелариски мебел.
- BVP производите се карактеризираат со иновативен дизајн, лесно и меко отворање и затворање.
- Совршено движење на лизгачите, при што е потребна минимална сила за отворање и затворање.
- BVP канцеларискиот програм исто така поседува LGA сертификат со којшто се гарантира висок квалитет на механизмите.
- За заклучување на BVP фиоките се користат Lehmann брави за мебел.
- Orga Aer системот има заштита од превртување на елементот, односно кога една фиока е отворена, другите фиоки се блокирани и неможат да се отворат.


Orga Aer фиока



Перфорирани странични панели за едноставна монтажа на додатоците за Orga Aer фиока.

Додатоци за фиока Orga Aer

Прегради за организација



1. попречна преграда
2. надолжна преграда

Преграда за А4 листови




Преграда за архивирање на документи




Организација за ситен канцелариски прибор



Брава за заклучување на фиоките Orga Aer



Централна брава за фиоки Lehmann 300043.




- Механизмот за заклучување има заштита од превртување на елементот, односно кога една фиока е отворена, другите фиоки се блокирани и неможат да се отворат.

Метална фиока Orga Aer - BVP




Шифра	Внатрешна ширина на елемент	Должина на елемент	Боја
800805	392mm	540mm	црна RAL 9005
800806		740mm	

- За комплетирање на фиоката потребно е да се постави фронт (чело) на предниот дел на фиоката.
- Има можност за поставување на централна брава Lehmann (шифра: 300043)
- Сетот се состои од:
 - лизгачи со меко затворање.
 - метална полица.



Додатоци за фиока Orga Aer

Прегради за организација - BVP



Шифра	Опис	L	Тип
800741	попречна преграда	330mm	A4
800742	надолжна преграда	221mm	A5
800743		162mm	A6



800741

800742

- **Напомена :**

За поставување на надолжна преграда A5 (800742) или A6 (800743), потребно е претходно да се постави попречна преграда A4 (800741).

Пластична преграда за A4 листови - BVP



- **Пример 1**



- За фиоки со должина од 540mm, може да се постават max.4 прегради.

- **Пример 2**





- За фиоки со должина од 740mm, може да се постават max.7 прегради.

Шифра

800744

Додатоци за фиока Orga Aer

Адаптер-преграда за архивирање на документи - ВВР



H = Висина; W = Ширина

Шифра	Внатрешна димензија на елемент W x H	Должина на фиока
800807	392 x 246mm	540mm
800808		740mm


- Сетот за шифра 800807 се состои од:
 - 1 адаптер за архивирање.
 - 2 продолжетока за адаптер.
- Сетот за шифра 800808 се состои од:
 - 2 адаптера за архивирање.

Продолжеток за адаптер - ВВР




- Сетот се состои од 2 продолжетока.
- Служи за продолжување на преградата за архивирање на документи.

Шифра	L
800746	151mm




Пример 1

1. Фиока Orga Aer (шифра 800805).
2. Сет од продолжеток и адаптер - преграда за архивирање на документи. (шифра 800807).



Пример 2

1. Фиока Orga Aer (шифра 800806).
 2. Преграда за архивирање на документи (шифра 800808).
- * За фиока со шифра 800806 може да се постават две прегради за архивирање без употреба на адаптер.



Додатоци за фиока Orga Aer

Организација за ситен канцелариски прибор во фиока - ВВР




- Во фиока (шифра 800805) може да се постават две организации.
- Во фиока (шифра 800806) може да се постават три организации.

Шифра	Димензија L x W x H
800750	337 x 196 x 25mm



L = Должина 337mm; W = Ширина 196mm; H = Висина 25mm


Челна централна брава за фиоки - Lehmann



Шифра	Тип	L
300043	за 5 фиоки	1000mm

- Бравата се монтира на фронт со отвор Φ 16,5mm.
- Сетот се состои од :
 - Челна централна брава.
 - Механизам за заклучување за 5 фиоки.

- Механизмот за заклучување има заштита од превртување на елементот, односно кога една фиока е отворена, другите фиоки се блокирани и неможат да се отворат.



+



=





Orga Work

Фиока за под работно биро



Фиока за под работно биро Orga Work - BBP



- Погодна за сите видови на работна површина, благодарение на флексибилниот систем на монтирање.
- Може да се монтира на лева или на десна страна на долната страна од работното биро.
- Подлога на дното од фиоката против пролизгување.
- Лесна за одржување и отпорна на гребење.
- За заклучување се користи Lehmann брава за мебел.
- Достапни бои: бела и црна.
- Надворешна димензија на фиока:
 - Ширина 430 x должина 410 x висина 70mm.
- Внатрешна димензија на фиока:
 - Ширина 305 x должина 345 x висина 40mm.

Шифра	Боја
801100	бела
801101	црна

BACH MANN

Утичници за работно биро

BACHMANN е германска компанија која развива, произведува и продава нови иновативни електрични компоненти и системи за дистрибуција на електрична енергија. Нивните производи се препознатливи по дизајнот, функционалноста но и по високиот квалитет.

Производите на Bachmann даваат визуелен акцент на просторот и совршено се вклопуваат во ентериерот, без разлика дали се поставени во кујна, дневна, хотелска соба или пак канцеларија.



Висок квалитет изработен во Германија



Модерен дизајн
и изглед



Технологија
насочена на
функционалноста



Прилагодливи
на Вашите
индивидуални
потреби

Модули за утичница

- Модулите се наменети за аудио, видео и мрежни врски.
- Можат да се менуваат во зависност од Вашите потреби.



Место за поставување на модул.



Маски за модул

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).



* USB Двоен полнач - полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.

* USB 3.0 - пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

* HDMI - пренесување на дигитални аудио/видео податоци.

* VGA и 3.5 stereo - пренесување на аналогни аудио/видео податоци.

* RJ45 CAT6 - приклучок за мрежно поврзување.



Утичница за вградување во работно биро Venid - Bachmann




Шифра	Тип	Димензија	Боја
800771	3 x schuko, 1 x modul	371 x 180 x 55mm	црна

- Висока функционалност.
- Елегантен дизајн.
- Се отвора од двете страни.
- Практично складирање на каблите.

*За комплетирање на утичницата потребно е да се постави модул во зависност од Вашите потреби.

Сетот се состои од :



800578



800587



800579



800512

Шифра	Опис	Количина
800578	утичница за вградување	2
800579	држач за маска	1
800587	рамка за утичница	1
800512	кабел за утичница 3m	1

Додатоци за утичница за работно биро Venid

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502


USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971


Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.

Технички информации за утичница за работно биро Venid




- 1. Утичница за вградување.
- 2. Држач за маска.
- 3. Рамка за утичница.
- 4. Кабел за утичница.
- 5. Плочест материјал.
(можете да го набавите и обработите во Новомак.)

Димензии на утичницата



Димензија на отвор во плочест материјал



Напомена:



Исеченото парче од работно биро може да се постави во рамката на утичницата. На тој начин видлива е само рамката од утичницата.

1. Димензија за отвор во работното биро

A	B	C
175	346	R5

2. Димензија на парчето за поставување во рамката на утичницата.

D	E
131.2	319



Утичница за вградување во работно биро Top Frame - Bachmann



Шифра	Тип	Димензија	Боја
800772	2 x schuko, 2 x USB, 1 x modul	300 x 32 x 98mm	црна
800773			алуминиум

- Можност за пристап до утичницата од било која страна.
- Се отвора од двете страни.
- Меко отворање.
- Целосно вградена во работната плоча.
- Дебелина на работната плоча од 12 до 40mm.
- Елегантен дизајн.
- Практично складирање на каблите.

Додатоци за утичница за работно биро Top Frame

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.




шифра: 800971

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.




Технички информации за утичница за работно биро Top Frame


1. Утичницата се прицврстува на долниот дел од работната плоча, на тој начин при отворање на покривната маска кантот од отворот за утичницата е видлив и потребно е кантирање или фарбање на истиот.




1. Пред прицврстување на утичницата на плочестиот материјал, потребно е да се постави покривната маска.



2. Прицврстување на утичницата на плочестиот материјал.






3. При монтирање утичницата доаѓа рамна со плочестиот материјал.



Димензија на отвор во плочест материјал


Дебелина на плочестиот материјал од 12 до 40mm



Димензија на парчето за поставување во рамката на утичницата.

A	B	C	D	E
16.5mm	270mm	303mm	327mm	ca. 110mm


Утичница за вградување во работно биро Coni - Bachmann





Шифра	Тип	Димензија	Боја
800774	2 x schuko, 1 x modul	371 x 180 x 57mm	алуминиум

- Минимална длабочина на вградување 56mm.
- Интегрирана четка.
- Едноставна промена на утичницата.
- Дебелина на работната плоча од 10 до 35mm.

Димензија на отвор во плочест материјал



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за CONI.



Додатоци за утичница за работно биро Coni

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.




Утичница за вградување во работно биро Coneo - Bachmann



Шифра	Тип	Димензија	Боја
800775	2 x schuko, 2 x modul	256 x 169 x 58mm	алуминиум

- Лесна и брза монтажа со помош на специјална двострана леплива лента, со што нема ограничување на дебелината на работната плоча.
- Димензија на отвор во плочест материјал 245.5 x 155mm.



Додатоци за утичница за работно биро Coneo

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971

Сетот се состои од : два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.





Утичница за вградување во работно биро Power Frame - Bachmann



Шифра	Тип	Димензија	Боја
800776	2 x schuko, 1 x USB, 1 x modul	256.7 x 87.1 x 41.6mm	алуминиум

- Компактни димензии.
- Безвременски дизајн.
- Брза монтажа на утичницата.
- Дебелина на работната плоча од min.10mm.
- Димензија на отвор во плочест материјал: 225 x 60mm.



Додатоци за утичница за работно биро Power Frame

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971

Сетот се состои од : два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.



Утичница за вградување во работно биро Karpa - Bachmann



Тип: 3 x schuko




Тип: 2 x schuko, 1 x USB



Тип: 2 x schuko, 1 x modul

Шифра	Тип	Димензија	Боја
800777	3 x schuko	204 x 70 x 50mm	инокс
800778	2 x schuko, 1 x USB		
800779	2 x schuko, 1 x modul		
800780	3 x schuko		
800781	2 x schuko, 1 x USB		црна
800782	2 x schuko, 1 x modul		
800783	3 x schuko		
800784	2 x schuko, 1 x USB		бела
800785	2 x schuko, 1 x modul		
800786	3 x schuko		алуминиум
800787	2 x schuko, 1 x USB		
800788	2 x schuko, 1 x modul		

- Едноставна промена на утичница.
- Едноставна промена на покривна маска.
- Едноставна монтажа од горната страна.
- Мала потребна длабочина за вградување од 45 mm.
- Дебелина на плочест материјал од 10 до 40 mm.
- Димензија на отвор во плочест материјал: 136 x 53mm.



Додатоци за утичница за работно биро Karpa

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo

пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6

приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI

пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0

пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

USB Двоен полнач

полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971

Сетот се состои од : два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.





Ве КОНЕКТИРАМЕ Секогаш

Вградливите утичници својата примена освен во канцелариите може да ја најдат и секаде во нашиот дом.




Утичница за вградување во работно биро Due - Bachmann


Шифра	Тип	Димензија	Боја
800789	2 x schuko	139 x 67 x 49mm	инокс
800790			црна
800791			бела



800789





800790



800791

- Потребен е мал простор за да се отвори утичницата.
- Едноставна промена на покривна маска.
- Дебелина на плочест материјал од 10 до 40 mm.

Димензија на отвор во плочест материјал
Ф 56mm (2x).



Утичница за вградување во работно биро Twist 2 - Bachmann

Шифра	Тип	Модел	Боја
802020	2хшуро	кружна	црна мат
802021	1хшуро 1х USB A/C		
802022	2хшуро	коцкаста	
802023	1хшуро 1х USB A/C		




802020



802022

- Длабочина на вградување 40mm.
- Дебелина на работна маса min. 6mm.
- Димензија на отвор во плочест материјал: 105mm.



Додатоци за утичница за работно биро Twist

Круна за отвор за утичница Twist



Шифра	Φ
1400949	105mm

- Сетот се состои од:
 - Круна за отвор Φ105mm
 - Бургија за центрирање.

Утичница за вградување во работно биро Elevator - Bachmann

Шифра	Тип	Димензија	Боја
800478	1 x schuko, 2 x Euro	Ø79mm	ИНОКС
800479	1 x schuko, 2 x USB		
800577	2 x schuko		



800478




800479



800577

- Pop Up утичница. Со едноставно притискање на утичницата, таа автоматски излегува од работна површина.
- Брза и едноставна монтажа.
- Димензија за отвор во плочест материјал: Ø79mm.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за ELEVATOR.



Додатоци за утичница за работно биро Elevator

Покривно куќиште за утичница Elevator



800576



800582

Шифра	Тип	Боја
800576	maxi	ИНОКС
800582	mini	

- Покривното куќиште се поставува во висечкиот елемент во кујна.


Круна за отвор за утичница Elevator



Шифра	Ø
1400950	79mm

- Сетот се состои од:
 - Круна за отвор Ø79mm
 - Бургија за центрирање.

Утичница за работно биро Desk 1 - Bachmann



Шифра	Тип	Димензија	Боја
800794	3 x schuko, 1 x modul	281 x 74 x 93mm	алуминиум/црна

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за DESK 1.



Додатоци за утичница за работно биро Desk 1

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971


Сетот се состои од : два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.



Утичница за работно биро Desk 2 - Bachmann



Шифра	Тип	Димензија	Боја
800795	2 x schuko, 1 x modul	197 x 86 x 100mm	бела



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за DESK 2.



Додатоци за утичница за работно биро Desk 2

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971

Сетот се состои од : два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.




Утичница аголна за работно биро Casia 2 - Bachmann



802025



802024




802026



802027

Шифра	Тип	Димензија	Боја
802024	3хшуко	235 x 78 x 64 mm	црна мат
802025	2хшуко 1х USB A/C	235 x 78 x 64 mm	
802026	4хшуко	460 x 70 x 90 mm	
802027	3хшуко 1х USB A/C	475 x 78 x 64 mm	


- Модерен дизајн.
- Површина изработена од висококвалитетен метал.
- Приспособлива со телескопски елементи (802026, 802027).



Утичница аголна за работно биро Casia - Bachmann



Шифра	Тип	Димензија	Боја
800499	4 x schuko	580 x 70 x 92mm	инокс



- Телескопска покривна маска од 457 - 580mm.



Утичница за вградување во работно биро Loop In - Bachmann

Шифра	Тип	Димензија	Боја
800800	1 x schuko	Ø 89mm	црна
800801			бела





800800



800801

- 2 во 1, утичница и розетна за кабли, којашто заштедува простор и дополнителни отвори на работната плоча.
- Брза и едноставна монтажа.
- Димензија за отвор во плочест материјал: Ø80mm.



Утичница за вградување во работно биро Pix - Bachmann



800792



800793

Шифра	Тип	Димензија	Боја
800792	1 x schuko	Φ68mm	црна
800793			бела

- Сетот се состои од :
 - Утичница.
 - Покривно капаче.
- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 56mm.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за PIX.



Модул за вградување во работно биро Pix - Bachmann



800972



800973

Шифра	Тип	Димензија	Боја
800972	1 x modul	Φ68mm	црна
800973			бела

- Сетот се состои од :
 - Модул
 - Покривно капаче.
- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 56mm.

За комплетирање на утичницата потребно е да се постави модул во зависност од Вашите потреби.

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување на модулите и се избираат во зависност од бројот на модулите што ќе ги употребите (1 или 2).

Дупла маска



шифра: 800510

Единечна маска



шифра: 800506

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни аудио/видео податоци.



шифра: 800564

USB 3.0
пренесување на податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).



шифра: 800502

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно поврзување.



шифра: 800511

USB Двоен полнач
полнење на два уреди истовремено со излезен напон од 5V/2,4A.



шифра: 800971

HDMI
пренесување на дигитални аудио/видео податоци.



шифра: 800563

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и покривна маска која е соодветна на отворот за модул.



Додатоци за утичница за работно биро P1x

Декоративен прстен во 5 бои



- Сетот се состои од 5 декоративни прстени.
- Лесна брза и забавна персонализација која не дозволува монотонија во просторот.

Шифра	Боја
800498	жолта, зелена, розева, црвена, сина





Утичница за вградување во работно биро - Strong



Шифра	Тип	Димензија	Боја	Материјал
801202	2 x usb charger	Φ35mm	бела	пластика
801203			црна	
801204			сива	

- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 30mm.



801202



801203



801204

USB утичница за вградување во работно биро - Strong



Шифра	Тип	Димензија	Боја	Материјал
801199	2 x usb charger	98,5 x 16mm	бела	пластика
801200			црна	
801201			сива	

- Сетот се состои од USB утичница, правоаголна и овална покривна маска.
- Димензија на отвор во плочест материјал: 81 x 12,5mm.



801199



801200





801201

Утичница за вградување во работно биро - GTV



- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 100mm.

Шифра *	Тип	Димензија	Боја
800596	1 x schuko, 2 x USB	Φ 115mm	алуминиум



Утичница за вградување во работно биро Comfort - GTV



- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 100mm.



Шифра *	Тип	Димензија	Боја
801181	2 x schuko	Φ 116mm	алуминиум
801182	1 x schuko, 1 x USB		



801181



801182



Утичница за вградување во работно биро Slide - GTV



- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 60mm.


Шифра *	Тип	Димензија	Боја
801206	1 x schuko, 1 x USB	100 x 70mm	алуминиум
801179	1 x french, 1 x USB		



801206



801179





Утичница за вградување во работно биро Charger Mini - GTV



- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 60mm.

Шифра *	Тип	Димензија	Боја
801180	1 x schuko, 1 x USB	Φ 71mm	алуминиум



модел Cizo



модел Eight




Утичница за вградување во работно биро Cizo - SFL



- Компактен дизајн.
- За дебелина на материјал од 15mm до 40mm.

Шифра *	Тип	Боја
802016	2 x Schuko, 2 x USB A 2A	црна мат
802017		бела мат




Утичница за вградување во работно биро Eight - SFL



- Иновативно ротирачко покривно капаче.
- За дебелина на материјал од 15mm до 40mm.

Шифра	Тип	Боја
802018	2 x Schuko	црна мат
802019		инокс



Утичница на извлекување за вградување во работно биро - GTV



Шифра *	Тип	Димензија	Боја
800137	3 x schuko	Φ 71,5mm	алуминиум
800558			црна
800589	3 x schuko, 2 x USB		алуминиум
800588			црна

• Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 60mm.



800137




800558



800589



800588





Утичница за вградување во работно биро - GTV



- Димензија на отвор во плочест материјал: 220 x 107mm.



Шифра *	Тип	Димензија	Боја
800802	2 x french, 2 x USB	265 x 130mm	бела
800803			црна



Утичница за вградување во работно биро - GTV



Шифра *	Тип	Димензија	Боја
800573	3 x schuko без кабел	266 x 130mm	алуминиум
800715			бела
800574	3 x french со кабел		алуминиум
800590			црна
800575			бела


- Димензија на отвор во плочест материјал: 223 x 108mm.



Тип: 3 x schuko



Тип: 3 x french




Утичница за вградување во работно биро - GTV



Шифра *	Тип	Димензија	Боја
800598	3 x schuko, 2 x USB	291 x 158mm	алуминиум/црна

- Димензија на отвор во плочест материјал: 251 x 132mm.



Утичница аголна за работно биро - GTV




Шифра *	Тип	Димензија	Боја
800593	4 x schuko	277 x 100 x 52mm	алуминиум/црна
800594	3 x schuko, 2 x USB		



800593



800594



Безжичен полнач за мобилни телефони и таблети - Vachmann



Шифра	Φ	Боја
800627	79mm	црна

- Безжичниот полнач е идеално решение доколку сакате да го избегнете нередот на кабли на работната површина. Само со оставање на телефонот врз полначот се овозможува полнење на батеријата.
- Димензија на отвор во плочест материјал: Φ 79mm.
 - Влезен напон 5V.
 - Излезен напон 5V.



• Напомена:

Безжичниот полнач овозможува полнење на сите уреди коишто имаат вградено Qi приклучок или додатен Qi адаптер.

Qi претставува технологија која користи индуктивно полнење. Безжичната подлога за полнење е дизајнирана да биде компатибилна со Qi.




Безжичен полнач за мобилни телефони и таблети - GTV



- Димензија на отвор во плочест материјал: $\Phi 60\text{mm}$.

Шифра *	Φ	Боја
800599	70mm	црна




Напомена:

Безжичниот полнач овозможува полнење на сите уреди коишто имаат вградено Qi приклучок или додатен Qi адаптер. Може да се користи и со кабел.

Qi претставува технологија која користи индуктивно полнење. Безжичната подлога за полнење е дизајнирана да биде компатибилна со Qi.

Безжичен полнач за мобилни телефони и таблети - GTV



Шифра *	Φ	Боја
800804	60mm	црна




- Безжичниот полнач се поставува во работната плоча од долната страна, со што не е видлив од горната површина на плочата.
- Димензија на жлеб во плочест материјал: $\Phi 60\text{mm}$.



Напомена:

Безжичниот полнач овозможува полнење на сите уреди коишто имаат вградено Qi приклучок или додатен Qi адаптер. Може да се користи и со кабел.

Qi претставува технологија која користи индуктивно полнење. Безжичната подлога за полнење е дизајнирана да биде компатибилна со Qi.



Розетна за кабли - Bachmann



Шифра	Димензија на розетна	Димензија на отвор	Боја	Материјал
800517	120 x 120mm	113 x 113mm	алуминиум	алуминиум
800518	240 x 120mm	233 x 113mm		
800519	360 x 120mm	353 x 113mm		

Розетна за кабли - GTV



Шифра *	Димензија на розетна	Димензија на отвор	Боја	Материјал
800285	80 x 80mm	69 x 69mm	алуминиум	алуминиум
800287	160 x 80mm	149 x 69mm		
800600	280 x 80mm	269 x 69mm		
800601	500 x 80mm	489 x 69mm		
800286	80 x 80mm	69 x 69mm	црна	
800288	160 x 80mm	149 x 69mm		
800527	280 x 80mm	269 x 69mm		
800602	500 x 80mm	489 x 69mm		

Розетна за кабли - Bachmann



Шифра	Димензија на розетна Φ	Димензија на отвор Φ	Боја	Материјал
800513	88mm	80mm	алуминиум	алуминиум
800514			инокс	
800515			црна	
800516			бела	

Розетна за кабли - GTV



Шифра *	Димензија на розетна Ф	Димензија на отвор Ф	Боја	Материјал
800083	68mm	60mm	алуминиум	алуминиум
800084			инокс	
801363			црна мат	
800085	90mm	80mm	алуминиум	
800086			инокс	
801365			црна мат	
801364	68mm	60mm	црна мат	

Розетна за кабли - GTV



Шифра *	Димензија на розетна Ф	Димензија на отвор Ф	Боја	Материјал
800603	70mm	60mm	алуминиум	пластика
800604			бела	
800605			црна	
800606			сива	
800607			крем	
800608			венге	

Розетна за кабли - Strong



Шифра *	Димензија на розетна Ф	Димензија на отвор Ф	Боја	Материјал
800087	88mm	80mm	црна	пластика
800088			сива	
800089			бела	

Розетна за кабли - Strong



Шифра *	Димензија на розетна Ф	Димензија на отвор Ф	Боја	Материјал
800090	73mm	60mm	бела	пластика
800091			црна	
800092			сива	

Стега за кабел под работно биро


Шифра *	Опис	Димензија	Боја	Материјал
800152	единечна	128mm	црна	пластика
800153	двојна	236mm		



800152



800153




НОГАРКА СО ЕЛЕКТРИЧНО ПОДЕСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА

погледнете ја на стр. 70.




Ногарка кујнска пластична со нивелација - Scilm



Шифра	Тип	H	Нивелација	Боја	
800191	дводелна	100mm	18mm	црна	212




Ногарка кујнска пластична со нивелација




Шифра	Тип	H	Нивелација	Боја	
800001	дводелна	100mm	20mm	црна	250
800002				бела	

Ногарка кујнска пластична со нивелација




Шифра *	Тип	H	Нивелација	Боја	
800003	троделна	100mm	20mm	црна	200
801340	клуч	/	/	сина	/

Ногарка кујнска пластична со нивелација



Шифра *	Тип	H	Нивелација	Боја	
800004	троделна	100mm	25mm	црна	300
800005		150mm	21mm		200

Ногарка кујнска пластична со нивелација - Strong




Шифра *	Тип	H	Нивелација	Боја	
800094	троделна	100mm	35mm	црна	100
800095		120mm			
800096		150mm	50mm		

Компатибилни држачи за цокла:



Ногарка кујнска пластична со нивелација




Шифра	Тип	H	Нивелација	Боја	
801074	троделна	100mm	50mm	бела	250
800722				црна	

Додатоци за пластични ногарки



Шифра *	Опис	Боја
800006	држач за цокла со шрафење	црна
800007		бела
800008		црна
801075		бела
801184		црна
800130		црна
1200033	држач за цокла со лизгање	црна
801076		бела
801185		црна
800131		црна
801340	клуч за подесување на ногарки	сина

Магнетен држач за цокла - Scilm



Шифра	Опис	Тип на монтажа
1200373	држач за пластична цокла	лизгање
1200374	држач за цокла од плочест материјал	шрафење
1200375	рачка за демонтажа на цокла	/

• Компатибилни за сите видови на цокли и ногарки со пречник $\Phi 28\text{mm}$.



1200373




1200374




1200375

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за магнетен држач за цокла.



Приказ за монтажа на магнетен држач за пластична цокла.



Приказ за монтажа на магнетен држач за цокла од плочест материјал.




Едноставна монтажа и демонтажа на држачот



Го намалува времето при отстранување на цоклата



Го олеснува чистењето



Прилагодливи за сите видови на цокли и ногарки со $\Phi 28\text{mm}$




Подобрена хигиена во кујната.

Ногарка метална со нивелација Rekord 12 - Italiana Ferramenta




Шифра	H	Φ	Нивелација	
800316	68mm	12mm	12mm	400
800136	86mm			200
800317	112mm			125
800618	136mm			100


- За поставување на ногарката потребно е да се направи отвор на страничната плоча Φ 12mm.
- Нивелирањето на ногарката се врши преку отвор од Φ 8mm на страничната плоча со помош на S4 инбус клуч, прав или крстач шрафцигер.
- Дебелина на плочест материјал min. 18mm.



Монтажа






Подесување



Шаблон за монтажа на ногарка со нивелација Rekord 12 - IF

- За попрецизно и поедноставно бушење се препорачува да се користи шаблон за монтажа на ногарката Rekord 12.

*Шаблонот е достапен по нарачка (шифра 1400902).




Ногарка со нивелација Integrato Tech - Italiana Ferramenta



Шифра	H	Нивелација	Тип	
802041	mm	20mm	метален нивелатор	200

- За поставување на ногарката потребно е да се направи отвор на подната плоча $\Phi 8\text{mm}$.
- Нивелирањето на ногарката се врши со помош на $\Phi 6\text{mm}$ S4 или $\Phi 8\text{mm}$ S6 инбус клуч, прав или крстач шрафцигер.




Ногарка со нивелација LH7.20 - Italiana Ferramenta




Шифра	H	Нивелација	
800979	6.5mm	5mm	250


- За поставување на ногарката потребно е да се направи отвор на подната плоча $\Phi 5\text{mm}$.
- Нивелирањето на ногарката се врши со помош на S4 инбус клуч.



Монтажа



Подесување до 5mm






Ногарка пластична со нивелација Integrato Z - Italiana Ferramenta




Шифра	H	Нивелација	
800135	15mm	10mm	250

- За поставување на ногарката потребно е да се направи отвор на подната плоча Φ 30mm.
- Нивелирањето на ногарката се врши преку отвор од Φ 8mm на подната плоча со помош на S6 инбус клуч, прав или крстач шрафцигер.
- Дебелина на плочест материјал min. 18mm.




Ногарка пластична со нивелација





Нивелирањето на ногарката се врши со помош на инбус клуч.

Шифра *	H	Носивост	Нивелација	
800039	17mm	100kg	11mm	500
800038	27mm		21mm	
800040	40mm		28mm	400



За поставување на ногарката потребно е да се направи отвор на подната плоча Φ 10mm.


Нивелатор за мебел - Riex



Шифра	Димензија	
802008	100mm	100


- Метален нивелатор кои се применува за монтажа на мебел во внатрешните агли со дрвена рамка.

Ногарка пластична за кант со нивелација - Strong




Шифра *	За дебелина на плочест материјал	Нивелација	
801007	18mm	10mm	500

- Сетот се состои од матица за кант и регулатор.




За поставување на ногарката потребно е да се направи отвор на кантот на страничната плоча Φ 18mm.

Ногарка пластична за кант со нивелација - Strong



Шифра *	За дебелина на плочест материјал	Нивелација	
801008	25mm	10mm	500

- Сетот се состои од матица за кант и нивелатор.



За поставување на ногарката потребно е да се направи отвор на кантот на страничната плоча Φ 18mm.

Матица и регулатор



матица внатрешна



матица унит



навртка за регулатор



регулатор за ногарка

Шифра *	Опис	Димензија	
700010	матица внатрешна	M6 x 13mm	5000
700011	матица унит	M6 x 9mm	500
700012		M8 x 11mm	250
800042	навртка за регулатор	M8 x 19mm	1000
800044		M6 x 15mm	
800041	регулатор	M8 x 30mm	500
800043		M6 x 23mm	1000

Подлошка пластична за мебел



Шифра	Боја	Н	
700185	бела	7mm	250
700186	крем		
700187	сива		
700188	венге		
700189	црна		


Нивелатор пластичен за мебел




Шифра	Боја	Н	
700222	бела	7mm	100
700223	крем		
700224	сива		
700225	венге		
700226	црна		
700227	цреша		

Нивелатор пластичен за мебел



Шифра *	Боја	Н	
700146	транспарентна	7mm	500




Ногарки за мебел

Ногарките може да се користат при изработка на секаков вид на мебел, кои го збогатуваат мебелот со модерен дизајн, елеганција и поголема функционалност.





Ногарка метална без нивелација - Тојо




Шифра *	H	Боја	
801046	180mm	црна	20


Ногарка метална без нивелација - Тојо




Шифра *	H	Боја	
801045	140mm	хром сјај	20


Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра *	H	Боја	
800707	120mm	хром сјај	50
800708		кафена мат	


Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра *	H	Боја	
800711	60mm	хром сјај	50
800712		црн хром	


Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра *	H	Боја	
800705	100mm	хром сјај	50
800706		црн хром	

Ногарка метална со нивелација - Strong




Шифра *	H	Нивелација	Боја	
801069	120mm	7mm	црна	50

Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра *	H	Боја	
801065	150mm	црна	50
801063		хром сјај	
801064		сатен никел	


Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра *	H	Боја	
801068	126mm	црна	50
801066		хром сјај	
801067		сатен никел	

Ногарка метална без нивелација - Mila Design




Шифра	Н	Боја	
801061	128mm	црна	50

- Достапни бои по нарачка :
 - Бела боја.
 - Сива боја.
 - Антрацит боја.


 Сродни ногарки можете да погледнете на [стр. 82.](#)

Ногарка метална со нивелација - Mila Design





Шифра	Н	Нивелација	Боја	
801062	132mm	10mm	црна	50

- Достапни бои по нарачка :
 - Бела боја.
 - Сива боја.
 - Антрацит боја.


 Сродни ногарки можете да погледнете на [стр. 82.](#)

Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра	Н	Боја	
801077	175mm	црна	50
801078		хром сјај	

- Дијаметар на жица 10mm.


 Сродни ногарки можете да погледнете на [стр. 83.](#)

Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра *	Н	Боја	
800703	120mm	хром сјај	50


Ногарка метална без нивелација - Strong




Шифра *	H	Боја	
800704	115mm	хром сјај	50

Ногарка метална без нивелација - Tulip




Шифра *	H	Боја	
800037	130mm	хром сјај	50

Ногарка метална без нивелација - GTV




Шифра *	Димензија	Боја	
800215	130 x 235mm	хром сјај	4

Ногарка метална без нивелација - Tulip



Шифра *	H	Боја	
800036	130mm	хром сјај	50

Ногарка за мебел GA78 - Riex



802009 802010

Шифра	Димензија	Боја	
802009	150mm	брусена златна	4
802010		црна мат	

Ногарка за мебел GA77 - Riex



802011 802012

Шифра	Димензија	Боја	
802011	150mm	брусена златна	10
802012		црна мат	




Ногарка дрвена без нивелација - Nesu



801120



801117



Шифра	Опис	Н	Φ	
801120	лакирано дрво со бела метална плочка	150mm	48mm	8
801117	лакирано дрво со црна метална плочка			

Сродни ногарки можете да погледнете на [стр. 86](#).


Ногарка дрвена без нивелација - Nesu



801114



801111



Шифра	Опис	Н	Φ	
801114	лакирано дрво со бела метална плочка	150mm	48mm	8
801111	лакирано дрво со црна метална плочка			

Сродни ногарки можете да погледнете на [стр. 87](#).


Ногарка дрвена без нивелација - Nesu



801108



801105



Шифра	Опис	Н	Φ	
801108	лакирано дрво со метална плочка	150mm	48mm	8
801105	бела метална ногарка			

Сродни ногарки можете да погледнете на [стр. 88](#).


Ногарка дрвена без нивелација - Nesu



801102



801123



Шифра	Опис	Н	Φ	
801102	лакирано дрво со метална плочка	150mm	48mm	8
801123	бела метална ногарка			



Сродни ногарки можете да погледнете на [стр. 89](#).





Ногарка пластична со нивелација Ciba - TOJO




- За поставување и нивелација на ногарката потребно е да се направи отвор на подната плоча $\Phi 10\text{mm}$.
- Нивелирањето на ногарката се врши со помош на инбус клуч.



Шифра	Димензија	Н	Нивелација	Боја	
800235	50 x 50mm	20mm	15mm	сива	50
800465				бела	
800468				црна	
801049				рустична кафена	
801053				рустична црна	
800237				сива	
800464				бела	
800467		црна			
801047		рустична кафена			
801051		рустична црна			
800236		50mm	15mm	сива	
800477				бела	
800470				црна	
801050				рустична кафена	
801054	рустична црна				
800238	сива				
800466	бела				
800469	црна				
801048	рустична кафена				
801052	рустична црна				




Ногарка метална со нивелација Cubic - Voga



Шифра	Н	Димензија	Нивелација	Боја	
800691	100mm	40 x 40mm	8mm	сива	100




Ногарка алуминиумска со нивелација Quadra - TOJO




Шифра	Н	Димензија	Нивелација	Боја	
800220	50mm	40 x 40mm	20mm	сива мат	50
800221	100mm				
800222	150mm				
800223	50mm			хром сјај	
800224	100mm				
800225	150mm				

Ногарка алуминиумска со нивелација DAK - GTV




Шифра *	Н	Димензија	Нивелација	Боја	
800322	60mm	40 x 40mm	10mm	сива	100
801366				инокс	
801367				бела	
801368	црна				
800323	80mm			сива	
800324	100mm			сива	
801369				инокс	
801370				бела	
801371				црна	
800325	150mm	сива			

Ногарка алуминиумска со нивелација




Шифра *	H	Димензија	Нивелација	Боја	
800020	50mm	40 x 40mm	20mm	алуминиум	200
800022	100mm				210

Ногарка алуминиумска со нивелација Rondo - ТОЈО




Шифра	H	Φ	Нивелација	Боја	
800226	50mm	40mm	15mm	сива мат	50
800227	100mm				
800228	150mm				30

Ногарка алуминиумска со нивелација DAP - GTV




Шифра *	H	Φ	Нивелација	Боја	
800319	60mm	40mm	15mm	сива	100
800320	100mm				
800321	150mm				

Ногарка метална со нивелација




Шифра *	H	Φ	Нивелација	Боја	
800009	100mm	30mm	13mm	сива мат	100
800010				хром сјај	
800013	сива мат				
800011	хром сјај				


Ногарка конусна алуминиумска со нивелација - ТОЈО



Шифра	Н	Нивелација	Боја	
800229	55mm	10mm	сива мат	50
800230	95mm			

Ногарка конусна метална без нивелација




Шифра	Н	Боја	
801192	102mm	брусен месинг	50

Ногарка конусна метална без нивелација



801193

801194

Шифра	Н	Боја	
801193	77mm	хром сјај	100
801194		сатен никел	

Ногарка метална без нивелација



801186

801189

Шифра	Н	Боја	
801186	80mm	брусен алуминиум	100
801187	100mm		
801188	120mm		
801189	80mm	инокс	
801190	100mm		
801191	120mm		

Тркало силиконско за мебел - GTV




800078



800219

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	
800078	со кочница	35mm	25kg	80
800219	без кочница			



Тркало силиконско за мебел - GTV




800080



800079

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	
800080	со кочница	50mm	35kg	80
800079	без кочница			



Тркало силиконско за мебел- GTV




800549



800082

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	
800549	со кочница	75mm	40kg	80
800082	без кочница			



Тркало силиконско за мебел - GTV





801088



801091

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801090	со кочница	35mm	30kg	транспарентна	80
801088	без кочница				
801091	со кочница			црна	
801089	без кочница				



Тркало силиконско за мебел - GTV





801092



801095

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801094	со кочница	50mm	40kg	транспарентна	80
801092	без кочница				
801095	со кочница			црна	
801093	без кочница				



Тркало силиконско за мебел - GTV





801096




801099


Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801098	со кочница	75mm	64kg	транспарентна	80
801096	без кочница				
801099	со кочница			црна	
801097	без кочница				




Тркало гумено за мебел




Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800076	со кочница	75mm	60kg	црна-сива	48
800075	без кочница				




Тркало гумено со кочница за мебел



Шифра *	Φ	Носивост	Боја	
800119	90mm	50kg	црна-сива	100

Тркало гумено со кочница за мебел



Шифра *	Φ	Носивост	Боја	
800120	90mm	50kg	црна-хром	100

Тркало пластично за мебел Gira - GTV



Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801866	со кочница	75mm	85 kg	сива	40
801865	без кочница				
801864	без кочница	60mm	60 kg		
801863	со кочница				
801862	со кочница	75mm	85 kg	црна	
801861	без кочница				
801860	без кочница	60mm	60 kg		
801859	со кочница				

со кочница



801866, 801863 801862, 801859

без кочница



801865, 801864 801861, 801860

Шифра	Φ	H	L	W
801866	75mm	107mm	103mm	26mm
801865	75mm	107mm	98mm	26mm
801864	60mm	94.5mm	85.5mm	25mm
801863	60mm	94.5mm	89mm	25mm
801862	75mm	107mm	103mm	26mm
801861	75mm	107mm	98mm	26mm
801860	60mm	94.5mm	85.5mm	25mm
801859	60mm	94.5mm	89mm	25mm


Тркало пластично за мебел Strada - GTV




801858




801857



Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801858	без кочница	60mm	30kg	црна	96
801857	со кочница				



без кочница



со кочница



801857


Тркало гумено за мебел




800074



800073

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800074	со кочница	50mm	40kg	црна - сива	88
800073	без кочница				100



Тркало гумено со кочница за мебел



800077



800950




801177



801178

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800077	со кочница	100mm	320kg	сива	15
800950	без кочница				
801177	со кочница			сива	
801178	без кочница				




Тркало гумено за мебел





800122



800121

Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800122	со кочница	100mm	200kg	сива	18
800121	без кочница				20



Тркало гумено за мебел





801173



801176

Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801173	со кочница	65mm	70kg	светло сива	50
801174	без кочница				
801175	со кочница			темно сива	
801176	без кочница				




Тркало гумено за мебел - Етиса





800441



800440

Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800441	со кочница	50mm	50kg	сива	100
800440	без кочница				




Тркало гумено за мебел





801169



801170



Шифра*	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801169	со кочница	50mm	30kg	сива	120
801170	без кочница				130



Тркало гумено без кочница за мебел





Шифра *	Φ	Носивост	Боја	
801171	30mm	30kg	сива	500



Тркало гумено без кочница за мебел



Шифра *	Φ	Носивост	Боја	
801172	50mm	30kg	сива	20




Тркало пластично за мебел Calibro - GTV




Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801874	без кочница	75mm	64kg	црна	48
801873	со кочница				
801872	без кочница	50mm	40kg		100
801871	со кочница				
801869	со кочница	35mm			
801870	без кочница				

без кочница



со кочница



801874, 801872, 801870

801873, 801871, 801869

Шифра	Φ	H	L	W	A	B	C	D
801874	75mm	97mm	95.5mm	38.5mm	60mm	60mm	45mm	45mm
801873	75mm	97mm	109mm	38.5mm	60mm	60mm	45mm	45mm
801872	50mm	64mm	63.5mm	34mm	42mm	42mm	32mm	32mm
801871	50mm	64mm	76mm	34mm	42mm	42mm	32mm	32mm
801869	35mm	51mm	74mm	34mm	42mm	42mm	32mm	32mm
801870	35mm	51mm	56mm	34mm	42mm	42mm	32mm	32mm


Тркало пластично за мебел Circo - GTV





801868



801867

Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
801868	без кочница	50mm	50kg	сива	96
801867	со кочница				





801873

Тркало пластично за мебел




800616



800061

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800616	со кочница	40mm	30kg	сива	200
800063		50mm	40kg		
800061	без кочница	40mm	30kg		
800062		50mm	40kg		



Тркало гумено за мебел




800064



800065

Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800064	со кочница	40mm	30kg	црно-сиво	300
800067		50mm			200
800065	без кочница	40mm			100
800066		50mm			200



Тркало пластично за мебел




800058




800056


Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800058	со кочница	40mm	18kg	црна	320
800059		50mm	22kg		240
800056	без кочница	40mm	18kg		320
800057		50mm	22kg		240



Тркало пластично со шраф за мебел




Шифра *	Тип	Φ	Носивост	Боја	
800617	со кочница	40mm	30kg	црна	200
800520	без кочница				



Тркало пластично без кочница за мебел




Шифра *	Φ	Носивост	Боја	
800110	30mm	25kg	црна	400



Тркало пластично без кочница за мебел






Шифра *	Φ	Носивост	Боја	
801168	25mm	10kg	црна	700



Тркало гумено праволиниско за мебел GC42 - Riex





Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
802013	без кочница	40mm	100kg	сива	20



Тркало гумено праволиниско за мебел GC44 - Riex





Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
802014	без кочница	45mm	90kg	сива	100



Тркало гумено праволиниско за мебел GC48 - Riex




Шифра	Тип	Φ	Носивост	Боја	
802015	без кочница	45mm	60kg	црна	100







802014


Тркало гумено праволиниско за мебел




Шифра *	Φ	Носивост	
800071	50mm	50kg	20


Тркало гумено праволиниско за мебел




Шифра *	Φ	Носивост	
800072	40mm	95kg	100


Тркало гумено праволиниско за мебел




Шифра *	Φ	Носивост	
801166	50mm	30kg	130


Тркало гумено праволиниско за мебел




Шифра *	Φ	Носивост	
801167	100mm	320kg	15


Тркало гумено праволиниско за мебел




Шифра *	Φ	Носивост	
801183	25mm	25kg	800


Тркало гумено праволиниско за мебел




Шифра *	Φ	Носивост	
800070	30mm	35kg	10


Тркало пластично праволиниско за мебел - Етуса



Шифра	Φ	Носивост	
800448	13mm	/	1000

Тркало пластично праволиниско за мебел



Шифра *	Φ	Носивост	
800068	25mm	25kg	800

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089